



ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА
НА МАКЕДОНИЈА
CASINOS AUSTRIA

бул. Гоце Делчев бр.8
тел. (02) 55 11 991 факс (02) 55 11 992

Бр. _____

Скопје

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Почитувани,

Друштво за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република Македонија, со адреса на бул. Гоце Делчев бр.8 (зграда на МРТВ), телефон за контакт 02 511 2730, 02 522 2731, лице за контакт Драган Велков, електронска пошта dragan.velkov@videolottery.mk, има потреба од јавна набавка на **опрема за видео презентации**.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас **бр.20-11/2014**, во согласност со Законот за јавните набавки.

Ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до 21.08.2014 година во 15,00 часот на нашата адреса.

Во прилог на оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите обрасците кои се составен дел на тендерската документација.

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје,
Август, 2014 година

Потпис на одговорно лице и печат

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС БР.
20-11/2014 КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА**

критериум за доделување на договорот: најниска цена

**ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ:
НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ**

Скопје, Август 2014 година

Инструкции за понудувачите

1. Предмет на договорот за јавна набавка

Предмет на договорот за јавна набавка е: **Набавка на опрема за видео презентации и тоа:**

- дел 1 – проектор и платно за проектирање,
- дел 2 – led телевизор.

Предметот на договорот е делив.

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерска документација.

2. Начин на извршување

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача по потпишување на договорот на адресата на Државна видеолотарија на Македонија, на бул.Гоце Делчев бр.8 (зграда на МРТВ - 2 спрат) во Скопје.

Испораката се смета за извршена по потпишување и заверување на испратницата од овластено лице на Договорниот орган и овластено лице на носителот.

3. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цената односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе биде фиксна за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

4. Рок за испорака на стоките

Носителот на набавката е должен да го испорача предметот на набавката во рок од 30 (триесет) дена по потпишување на договорот.

Сите понуди кои предвидуваат подолг рок од предвидениот ќе се отфрлат како неприфатливи.

5. Начин, рок и услови на плаќање

- Начин на плаќање е вирамански.
- Услови на плаќање: по извршена испорака.
- Рок на плаќање е до 30 дена од денот на приемот на фактура во писарницата на договорниот орган.

6. Критериум за утврдување на способност на понудувачите

6.1. За да учествува во постапката за доделување на договор, понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

6.2. За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да има на располагање документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, кој го доставува заедно со понудата во оригинал или копија заверена од понудувачот. .

7. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација

7.1 Појаснување на тендерската документација

7.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување понудите.

7.1.2. Појаснувањето договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

7.2 Изменување и дополнување на тендерската документација

7.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

7.2.2. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

7.2.3. За продолжување на крајниот рок, договорниот орган писмено ќе ги извести сите економски оператори што подигнале тендерска документација.

8. Изготвување и поднесување на понудите

8.1. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

8.2. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се неистинити. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

8.3. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација. Понудата мора да ги содржи сите елементи кои се предвидени во образецот на понуда во прилог на оваа тендерска документација. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува овластеното лице на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.

Понудувачот поднесува вкупна цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно.

8.4. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Пополнет образец на понуда (Прилог 1),
- Пополнет образец на изјава за сериозност на понудата (Прилог 2)
- Пополнет образец на изјава за независна понуда (Прилог 3)
- Пополнет образец на Изјава за обезбеден сервис во гарантен рок (Прилог 4)
- Доказ за регистрирана дејност (Прилог 5)
- Парафиран модел на договор (Прилог 6)

8.5. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 30 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

8.6. Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отворај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затворање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите ќе се отфрлат како неуредни.

8.7. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

8.8. Краен рок за поднесување на понудите

Краен рок за поднесување на понудата е 21.08.2014 година до 15,00 часот. Понудите се поднесуваат на следнава адреса Државна видеолотарија на Република Македонија на Бул. Гоце Делчев бр.8 (зграда на МРТ-II кат) во Скопје . Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација.

9. Критериум за доделување на договорот

Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна набавка е: **Најниска цена.**

10. Електронска аукција

10.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

10.2. Подетални информации за електронската аукција:

Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани со активиран кориснички профил во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

11. Известување на понудувачите

Сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди ќе бидат писмено известени за изборот на најповолна понуда во рок од три дена од денот на донесување на одлуката за доделување на договорот за јавна набавка, а во прилог на известувањето договорниот орган ќе достави и примерок од одлуката. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

12. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки.

13. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

13.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечната одлука за избор или за поништување на постапката.

13.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите.

14. Гаранција за навремено извршување на договорот

14.1. Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за навремено извршување на договорот во висина од 10 % од вредноста на договорот без ДДВ.

14.2. Гаранцијата од точка 14.1 се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма.

14.3. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

14.4. Гаранцијата за навремено извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

14.5. Банкарската гаранција за навремено извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

14.6. Гаранцијата за навремено извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

14.7. Гаранцијата за навремено извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува по добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот во рок определен од договорниот орган со известувањето.

14.8. Гаранцијата за навремено извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично на лицето за контакт од тендерската документација.

14.9. Гаранцијата за навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за навремено извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. 14.10. За наплатата на банкарската гаранција за навремено извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

14.11. Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

14.12. Гаранцијата за навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

15. Гаранција за гарантен период

15.1 Избраниот најповолен понудувач обезбедува гаранција за гарантен период во висина од 5 % од вредноста на договорот без ДДВ.

15.2 Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

15.3 Гаранцијата за гарантниот рок ќе биде со важност до истекот на гарантниот рок. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

15.4 Банкарската гаранција ќе биде во валутата на која гласи договорот.

15.5 Гаранцијата за гарантен рок треба да биде издадена од банка.

15.6 Гаранцијата за гарантен рок избраниот најповолен понудувач ја доставува во рок од 5 (пет) работни дена по испорака на опремата.

15.7 Гаранцијата за гарантен рок се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично на лицето за контакт од тендерската документација.

15.8 Гаранцијата за гарантен рок ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од гарантниот рок во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

15.9 Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за гарантен рок договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од денот на завршување на гарантниот рок.

Избраниот најповолен понудувач обезбедува овластен и авторизиран сервисен центар и резервни делови за опрема предмет на договорот за целото времетраење на гарантниот рок.

Доставување гарантен лист за опремата која е предмет на договорот.

Минимална техничка спецификација

ДЕЛ 1 – ПРОЕКТОР И ПЛАТНО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ

Проектор – 1 парче

Опис	Побарано
Native Resolution	at least XGA 1024 x 768
Brightness	at least 3200 ANSI Lumens
Contrast	at least 20,000:1
Noise Level (Eco mode)	Not more than 30dB
I/O Connectors	HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232, USB Service
Computer Compatibility	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Video Compatibility	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25, MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)
Displayable Colours	~1073.4 Million
Throw Ratio	1.95 - 2.15:1
Projection Screen Size	0.70 - 7.62m (22.9" - 300") Diagonal 4:3
Projection Distance	1.2 - 12m
Zoom Type	1.1x Manual
Aspect Ratio	4:3 Native
Aspect Ratio Compatibility	16:9 Compatible
Remote Control	Yes
Power Supply	100-240V, 50-60Hz
Accessories	Carry Bag, AC Power Cord, VGA Cable, HDMI Cable, Infra Red Remote Control with Batteries, Quick Start Card, CD User Manual, Warranty Card
Extra Accessories	Ceiling Mount Kit
Lamp life	Up to 10,000 hours lamp life
Warranty	3 Year full warranty including the lamp

Платно за проектирање – 1 парче

Опис	Побарано
Type	Manual
Format	16:9
Screen Material	Matte White
Diagonal Viewing (inch)	90 (+/- 2")
Speed Reduction System	Yes
Self-Locking Mechanism	Yes
Dual Wall and Ceiling Mountable	Yes
Warranty	3 Year

ДЕЛ 2 – LED ТЕЛЕВИЗОР

Опис	Побарано
Screen size	40"
Energy Rating	A+
HDMI Ports	At least 3
Input Connections	CI Slot x 1 Component Composite Ethernet (LAN) RF In/out HDMI SCART USB
Networking Features	Built-in Wifi WiFi Direct
Refresh Rate	200
Refresh Rate Measurement Type	CMR (Clear Motion Rate)
Sleep timer	Yes
Smart	Yes
Speaker Type	Down Firing + Full Range Speaker
TV Definition	Full HD
USB port	3
Web Browser	Yes
Warranty	3 Year full warranty

Понудувачите во својата понуда задолжително да го достават пополнет образецот на техничка понуда на начин од кој ќе може да се утврди дека сите елементи од бараната спецификација се исполнети. Во спротивно понудите нема да бидат предмет на евалуација.

Понудувачите можат да понудат и опрема/уреди со подобри спецификации/перформанси од побараните.

Задолжително да се приложи и соодветна документација за понудената опрема.

Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на огласот број 20-11/2014 објавен од страна на Државна видеолотарија на Република Македонија, за доделување на договор за јавна набавка на опрема за видео презентации согласно описот и количините дадени во техничка спецификација со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

– Адреса: _____

– Телефон: _____

– Е-пошта: _____

– Лице за контакт: _____

I.3. Одговорно лице: _____

I.4. Даночен број: _____

I.5. Матичен број: _____

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка за набавка на опрема за видео презентации согласно описот и количините дадени во техничка спецификација.

Дел III – Финансиска понуда

бр.	Опис на Дел бр.1	Количина	Единична цена без ДДВ
1	ПРОЕКТОР	1	
2	ПЛАТНО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ	1	
Вкупно			
ДДВ			
Вкупно со ДДВ			

бр.	Опис на Дел бр.2	Количина	Единична цена без ДДВ
1	LED ТЕЛЕВИЗОР	1	
Вкупно			
ДДВ			
Вкупно со ДДВ			

РЕКАПИТУЛАР

Лист а бр.	Дел бр.	Вкупно без ДДВ
1	Дел бр.1 - ПРОЕКТОР И ПЛАТНО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ	
2	Дел бр.2 - LED ТЕЛЕВИЗОР	
Вкупно		
ДДВ		

III.1. Од тука вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти без ДДВ, согласно со описот и техничките карактеристики на набавката за Дел бр. _____ изнесува:

_____ (со бројки, букви и валута)

Износ на ДДВ изнесува:

_____ (со бројки, букви и валута)

III.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување утврдени во тендерската документација.

III.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III.4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложениот нацрт – договор.

Место и датум

Овластено лице

(потпис)

ПОНУДЕНИ ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДЕЛ 1 – ПРОЕКТОР И ПЛАТНО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ

Проектор – 1 парче

Опис	Побарано	Понудено
Native Resolution	at least XGA 1024 x 768	
Brightness	at least 3200 ANSI Lumens	
Contrast	at least 20,000:1	
Noise Level (Eco mode)	Not more than 30dB	
I/O Connectors	HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232, USB Service	
Computer Compatibility	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac	
Video Compatibility	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)	
Displayable Colours	~1073.4 Million	
Throw Ratio	1.95 - 2.15:1	
Projection Screen Size	0.70 - 7.62m (22.9" - 300") Diagonal 4:3	
Projection Distance	1.2 - 12m	
Zoom Type	1.1x Manual	
Aspect Ratio	4:3 Native	
Aspect Ratio Compatibility	16:9 Compatible	
Remote Control	Yes	
Power Supply	100-240V, 50-60Hz	
Accessories	Carry Bag, AC Power Cord, VGA Cable, HDMI Cable, Infra Red Remote Control with Batteries, Quick Start Card, CD User Manual, Warranty Card	
Extra Accessories	Ceiling Mount Kit	
Lamp life	Up to 10,000 hours lamp life	
Warranty	3 Year full warranty including the lamp	

Платно за проектирање – 1 парче

Опис	Побарано	Понудено
Type	Manual	
Format	16:9	
Screen Material	Matte White	
Diagonal Viewing (inch)	90 (+/- 2")	
Speed Reduction System	Yes	
Self-Locking Mechanism	Yes	
Dual Wall and Ceiling Mountable	Yes	
Warranty	3 Year	

ДЕЛ 2 – LED ТЕЛЕВИЗОР

Опис	Побарано	Понудено
Screensize	40"	
Energy Rating	A+	
HDMI Ports	At least 3	
Input Connections	CI Slot x 1 Component Composite Ethernet (LAN) RF In/out HDMI SCART USB	
Networking Features	Built-in Wifi WiFi Direct	
Refresh Rate	200	
Refresh Rate Measurement Type	CMR (Clear Motion Rate)	
Sleep timer	Yes	
Smart	Yes	
Speaker Type	Down Firing + Full Range Speaker	
TV Definition	Full HD	
USB port	3	
Web Browser	Yes	
Warranty	3 Year full warranty	

Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата бр. 20-11/2014 за набавка на опрема за видео презентации согласно описот и количините дадени во техничка спецификација објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

Прилог 3 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека *понудата во постапка со прибирање на понуди* бр. 20-11/2014 за набавка на опрема за видео презентации согласно описот и количините дадени во техничка спецификација објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на *понудата за постапката бр. 20-11/2014* не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

Прилог 4 – Изјава за обезбеден сервис во гарантен рок

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот _____ *[се наведува назив на понудувачот]* доколку биде избран ќе обезбеди овластен и авторизиран сервисен центар и резервни делови за целото времетраење на гарантниот период за опремата која ја нуди во постапката број 20-11/2014 кој се наоѓа на адреса _____.

Место и датум

Овластено лице

(потпис)

Прилог 6 –модел на договор

МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ

Склучен на ден _____ година меѓу:

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Друштво за приредување игри на среќа **Државна Видеолотарија на Република Македонија** – Касинос Аустрија ДОО Скопје, со седиште на Бул. „Гоце Делчев“ бр. 8, 1000 Скопје со ЕМБС 6926746 ЕДБ 4080014541703 депонент на Стопанска Банка АД Битола, жиро-ска 500000000890972, застапувана од Генерален директор Дане Кузмановски, (во понатамошниот текст: **Договорен орган**), и

2. _____, со седиште на ул. _____ бр. ____ Скопје, ЕМБС _____, ЕДБ _____, депонент на _____ Банка ад Скопје со жиро-сметка _____ застапувано од _____ (во понатамошен текст: **Носител на набавката**).

II. ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНЕНИЕ НА ПОИМИТЕ)

За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го имаат следново значење:

1) **„Договорен орган - нарачател,**“ - е субјект дефиниран во член 4 став 1 точки а), б), в), г) и д) од Законот за јавни набавки; односно Договорен орган кој стекнал право на градење, а во чие име и за чија сметка се гради градба и го ангажирал Носителот на набавката како Изведувач за извршување на работите

2) **„Носител на набавката,**“ - е регистрирано физичко лице или правно лице, односно, Понудувач чија понуда е избрана за најповолна за изведување на работите од страна на Нарачувачот, односно Договорниот орган.;

3) **„Договор за јавна набавка на стоки,**“ - претставува набавка на една или повеќе стоки, преку купување веднаш, купување со одложено плаќање или изнајмување со или без опција за купување на стоката;

4) **„Непредвидени работи“** се оние работи што со договорот не се опфатени, а кои мораат да се изведат.

5) **„Дополнителни работи“** се оние работи што не се договорени и не се нужни за исполнувањето на договорот, а Нарачувачот бара да се изведат.

6) **„Испорака,**“ - значи предавање на стоките од страна на Носителот на набавката на Договорниот орган во времето и на местото предвидено со овој Договорот, на начин на кој Договорниот орган се стекнува со право на сопственост на стоките;

7) **„Сродни услуги,**“ - претставуваат пропратни услуги на набавката на стоки, како што е осигурување, инсталација, почетно одржување и други слични обврски на Носителот на набавката според условите наведени во овој Договор;

Член 1

Предмет на овој договор се уредување на меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со потребата од набавка на **опрема за видео презентации** согласно Одлуката за јавна набавка бр.02-572/1 од 29.07.2014 година, по спроведена постапка за јавна набавка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција бр. 20-11/2014, и согласно Одлуката за избор на најповолна понуда бр.02-____/ од _____.2014 година.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Набавка на **опрема за видео презентации** и тоа:

- 1 (еден) **Проектор** производител/модел _____
2. 1 (еден) **Платно за проектор** производител/модел _____
3. 1 (еден) **LED телевизор** производител/модел _____

II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на стоките од член 2 од овој Договор изнесува _____,00 денари без ДДВ (со зборови: _____), односно _____,00 денари (со зборови: _____ денари) со пресметан ДДВ, согласно спроведената електронска аукција бр. 20-11/2014.

Единечните цени се за:

- **Проектор** - _____ денари без ДДВ;
- **Платно за проектор** - _____ денари без ДДВ;
- **LED телевизор** - _____ денари без ДДВ.

Понудените цени за опремата искажан во понудата се утврдени врз основа на сите елементи кои важеле при прифаќањето на Понудата.

Понудената цена за опремата не може да се менува до истекот на рокот на важноста на овој Договор.

III. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Договорен орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го изврши вирмански, по целосно испорачана стоката предмет на набавката.

Плаќање се врши во рок од 30 (триесет) дена по прием на фактура во писарницата на договорниот орган.

Член 5

Во случај корисникот да доцни со исплата на побарувања на извршителот по основ на доставени фактури истиот се обврзува да му исплати законска казнена камата.

IV. НАЧИН И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ

Член 6

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача во простории по налог на Договорниот орган на адреса Државна видеолотарија на Република Македонија, на Бул. Гоце Делчев бр.8 (зграда на МРТ-II кат) во Скопје.

Носителот на набавката е должен да го испорача предметот на договорот во рок од 30 (триесет) дена од денот склучување на договорот за јавна набавка до овластеното лице кај Договорниот орган.

V. КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ

Член 7

Квалитативен и квантитативен прием на стоката го врши Договорниот орган, со документ (испратница) потпишан и заверен од двете договорни страни.

Во текот на примопредавањето се утврдува квалитетот и квантитетот на испорачаната стока, дали е со висок квалитет и согласно пропишаните македонски стандарди кои се во согласност со европските стандарди.

VI. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Во случај на доцнење со испорака или доцнење со испорака на стока за замена на неисправна или несоодветна стока од страна на Носителот на набавката, Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна - пенали.

Договорната казна-пенали се определува во висина од 2% за секој ден задоцнување од вредноста на договорот, при што е потребно веднаш Договорниот орган, по приемот на стоката, да му врачи на Носителот на набавката писмено известување дека Договорниот орган го задржува правото на договорна казна-пенали.

Доколку носителот на набавката не ја испорача стоката од став 1 на овој член во рокот предвиден во овој договор, Договорниот орган ќе му остави дополнителен рок од 2 дена за испорака на стоката.

Доколку носителот на набавката не ја испорача стоката во дополнително оставениот рок од претходниот став, со предходно доставеното писмено известување до Договорниот орган, Договорниот орган може да го раскине Договорот за купување-испорака на стоката со проста изјава за раскинување на Договорот и за задржување на правото на договорна казна и надомест на штета.

Во случај на раскинување на договорот од став 4 на овој член, носителот на набавката е должен, во рок 15 дена од денот на раскинувањето на договорот, да му плати на Договорниот орган договорна казна во износ од 1.000 Евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на плаќањето.

Во случај ако штетата што ќе ја претрпи Договорниот орган заради раскинување на договорот е поголема од договорната казна, Носителот на набавката има обврска ја му ја надомести на Договорниот орган разликата до целосниот надомест на штетата.

VII. ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Навременото извршување на Договорот, Носителот на набавката го гарантира со доставување безусловна банкарска гаранција од банка прифатлива за Договорниот орган.

Висината на банкарската гаранција изнесува 10% од вредноста на договорот односно _____,00 денари.

Гаранцијата за навремено извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува по добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот во рок определен од договорниот орган со известувањето

Член 10

Договорниот орган ќе ја наплати банкарската гаранција во следните случаи:

- по дополнително доставено писмено известување од страна на Договорниот орган и оставен рок од 1(еден) ден за испорака на стоките;
- во случај на несоваѓање на техничките и квалитативните карактеристики на испорачаната стока;
- во случај на раскинување на Договорот по вина на Носителот на набавката.
- во случај на расипување на стоката, предмет на овој договор, за што не е можно поправање или соодветна замена

Гаранцијата за навремено извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот Гаранцијата за извршување на договорот во услови на навремено и квалитетно извршување на Договорот, му се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена по целосното извршување на договорот.

Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца.

VIII. ГАРАНЦИЈА ЗА ГАРАНТЕН РОК (ПЕРИОД)

Член 11

Гарантен период на Проектор е ____ (____) години од денот на предавањето.

Гаранцијата за гарантен период се определува во висина од 5 % од вредноста на договорот без ДДВ односно _____,00 денари.

Гарантен период на Платно за проектор е ____ (____) години од денот на предавањето.

Гаранцијата за гарантен период се определува во висина од 5 % од вредноста на договорот без ДДВ односно _____,00 денари.

Гарантен период на LED телевизор е __ (___) години од денот на предавањето.

Гаранцијата за гарантен период се определува во висина од 5 % од вредноста на договорот без ДДВ односно _____,00 денари.

Гаранцијата се обезбедува во рок од 5 (пет) работни дена по потпишување на Договорот за набавка.

Член 12

Гаранцијата за гарантниот рок ќе биде со важност до истекот на гарантниот рок. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

Гаранцијата за гарантен рок ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од гарантниот рок во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за гарантен рок договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од денот на завршување на гарантниот рок

Член 13

Договорниот орган може поради неисправното функционирање да бара од Носителот на набавката, односно од производителот поправка или замена на стоката/те во текот на гарантниот рок, без оглед на тоа кога се појавил недостатокот во функционирањето.

Тој има право на надомест на штетата што ја претрпел поради тоа што бил лишен од употребата на стоката/те од моментот на барањето поправка или замена до нивното извршување.

Член 14

Во случај на помала поправка, гарантниот рок се продолжува онолку колку што Договорниот орган бил лишен од употребата на стоката/те.

Меѓутоа, кога поради неисправното функционирање е извршена замена на стоката/те, или нејзина суштествена поправка, гарантниот рок почнува повторно да тече од замената, односно од враќањето на поправената стока/и.

Ако е заменет или суштествено поправен само некој дел од стоката/те, гарантниот рок почнува повторно да тече само за тој дел.

Член 15

Ако Носителот на набавката не изврши во разумен рок од 10 (десет) дена поправка или замена на стоката/те, Договорниот орган може да го раскине договорот или да ја намали цената и да бара надомест на штетата.

Член 16

Носителот на набавката, односно производителот е должен на своја сметка да ја пренесе стоката/те до местото каде што треба да се поправи, односно да се замени, како и поправената, односно заменетата стока/и да му ја врати назад на Договорниот орган.

За тоа време Носителот на набавката, односно производителот го поднесува ризикот за пропаѓање или оштетување на стоката/те.

Член 17

Правата на Договорниот орган спрема производителот врз основа на гарантниот лист се гаснат по истекот на 1 (една) година, сметајќи од денот кога барал од него поправка или замена на стоката/те.

Член 18

Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Член 19

Банкарската гаранција за гарантниот период ќе биде во валутата на која гласи договорот. Важноста на банкарската гаранција за гарантниот го опфаќа периодот за целото времетраење на гарантниот период продолжено за 14 (четиринаесет) дена.

Договорниот орган писмено ќе го извести добавувачот дека ќе пристапи кон наплата на банкарската гаранција за гарантниот период.

IX. ВИША СИЛА

Член 20

Договорен орган и Носител на набавката се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој Договор кои се предизвикани од виша сила. Под виша сила се подразбира се она што е регулирано согласно Законот за Облигациони односи. Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна, во случај на стапување на виша сила во дејство и ќе договорот нови услови за исполнување или раскинување на Договорот.

X. МЕЃУСЕБНИ КОНТАКТИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Член 21

Договорните страни се согласни дека ќе определат претставници, кои ќе бидат лица за контакт со другата договорна страна по прашањата поврзани со овој Договор.

НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА

Име и презиме: _____, _____ Моб: _____ Е-маил: _____

ДОГОВОРЕН ОРГАН

Име и презиме: Зоран Димовски, Моб: 076 484007 Е-маил: zoran.dimovski@videolottery.mk

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Договорот стапува во сила веднаш по неговото потпишување од страна на договорните страни.

Член 23

Добавувачот е должен на набавувачот да му ја надомести штетата што ја претрпел поради неисполнување на договорните обврски.

Член 24

Договорот се склучува на Македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 25

Измени и дополнителни на Договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни, по писмен пат, и во согласност со Законот за Јавни набавки, и објавениот тендер, само по пат на Анекс Договор.

Член 26

За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и останатите законски позитивни прописи во Република Македонија.

Член 27

Во случај на спор договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено. Доколку спорот не се реши спогодбено, надлежен орган за решавање на спорови е Основниот суд Скопје 2 во Скопје.

Член 28

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои 2 (два) за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

ДОБАВУВАЧ

„Понудувачот (овластеното лице) треба да го парафира и завери понудениот Модел на Договор во тендерската документација со што формално потврдува дека ги прифаќа договорните услови, во случај да му биде доделена реализацијата на набавката „